



Република Северна Македонија
Државен завод за статистика

Образец ШУМ.51

Член 26 од Законот за државната статистика („Службен весник на РМ“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16, 83/18 и 220/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.31/20) и Програмата за статистички истражувања за периодот 2018-2022 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.22/18, 224/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.18/20 и 300/20).

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ШТЕТИТЕ ВО ДРЖАВНИТЕ ШУМИ во 2021 година

Податоците што се прибираат со овој образец претставуваат индивидуални податоци, заштитени со Законот за државната статистика и ќе се користат исклучиво за статистички цели

Деловен субјект - назив _____

(единицата во состав, локалната единица, го впишува полниот назив на субјектот во чиј состав е како и својот)

Единствен матичен број на субјект (ЕМБС) _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Реден број на единицата во состав (локалната единица) _____

--	--	--	--	--

Општина _____

--	--	--	--	--	--

Населено место _____

--	--	--	--	--	--	--	--

Улица _____ куќен број _____

Телефон _____

Е - пошта _____

Дејност според НКД Рев. 2 _____

--	--	--	--	--	--

Штети во шума

Реден број	Типови на шуми	Пожари, ха			Опожарена дрвна маса, м ³	Износ на штета во денари	Причина за штета, м ³				Штети од човек, м ³	
		Вкупно	Приземни	Високи			Штети од инсекти	Штети од растителни болести	Елементарни непогоди	Штети од животни	Бесправна сеча	Други штети
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ВКУПНО (2+8+13+14+15)											
2	Чисти насади од листопадни											
3	Бука											
4	Даб (сите видови)											
5	Други тврди листопадни											
6	Топола											
7	Други меки листопадни											
8	Чисти насади од иглолисни											
9	Смрча											
10	Ела											
11	Црн и бел бор											
12	Други иглолисни											
13	Мешовити насади од листопадни											
14	Мешовити насади од иглолисни											
15	Мешовити насади од листопадни и иглолисни											

Табела 2. Средства за заштита на шумите

Ред. број		Количество, кг	Вредност, денари
1	Инсектициди		
2	Хербициди		
3	Фунгициди		
4	Други средства за заштита на шумите		

Табела 3. Причина за настанатиот пожар

Ред. број		Вкупно	Намерно палење	Природни причини - гром -	Од невнимание или негрижа			Непозната причина
					туристи	палење на земјоделски отпадоци	друго	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
1	Број на пожари							
2	Површина во хектари							

Забелешка

Потрошено време за пополнување на извештајот : : : мин.

На ден _____ 2022 година

Податоците ги пополнил

(М.П.)

Раководител

ОБЈАСНУВАЊЕ И УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Извештајот се пополнува годишно.

Извештајот го поднесуваат шумските стопанства, т.е. подружниците на ЈП „Национални шуми“ на кои шумите им се дадени на управување и стопанисување и националните паркови, без разлика на нивната основна дејност.

Извештајот составуваат извештајните единици за секоја територија на општината на посебен образец- прашалник.

1. Штети во шума

„Приземен пожар“ го зафаќа покривот на тлото, хумусот, лисјата, четини, мовта, тревата, пенушките на дрвјата и друго, ги оштетува долните делови на стеблата и може да предизвика нивно сушење.

„Висок пожар“ ги зафаќа и круните на стеблата, лесно се пренесува и тешко се гаси.

Податоците се однесуваат само за штетите што настанале во текот на годината за која се поднесува извештајот.

Причина за штетите

Се внесуваат оние причини за настанатите штети кои се утврдуваат до времето на поднесување на извештајот како што се штетите од: инсекти, растителни болести, елементарни непогоди, штети од животни и штети од човек.

2. Средства за заштита на шумите

Се впишуваат вкупно потрошените количества на средства за заштита на шумите според типот на средствата: инсектициди, хербициди, фунгициди и други средства за заштита на шумите.

3. Причина за настанатиот пожар

Се внесуваат оние причини за настанатиот пожар кои се утврдени до времето на поднесување на извештајот.